



#### ЦЕЛНИ ГРУПИ:

- 30 постоечки земјоделски задружи и 30 групи земјоделци кои сакаат да формираат нови земјоделски задружи ќе учествуваат во проектните инфосесии и обуките за развој на бизнис- планови.
- 20 земјоделски задружи (8 постоечки и 12 новорегистрирани) ќе добијат проектни грантови, вклучително обуки и менторство.
- Чадор-организацијата на земјоделски задружи ќе добие поддршка за организациски развој.
- МЗШВ ќе ги ревидира политиките и подобри системот на следење на земјоделските задружи со поддршка од проектот.

#### КРАЈНИ КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ СЕ:

178.125 фармери, граѓани кои се вклучени во земјоделството.

Проектот нема ограничувања во однос на регионите и отворен е за сите заинтересирани целни групи, без оглед на возраста, родот и етничката припадност.

Проектот е спроведуван од:



**Проектот започна на 14 декември 2017 година и ќе трае до 13 февруари 2021 година.**



Контактирајте со нас:  
[www.zadruji.mk](http://www.zadruji.mk)

**ЦАРЕ**  
ул. Никола Парапунов 41а, Скопје  
тел: +389 2 3087 977  
е-пошта: [care.macedonia@care.org](mailto:care.macedonia@care.org)  
веб: [www.care-balkan.org](http://www.care-balkan.org)

**МРФП**  
ул. Никола Парапунов 41а, Скопје  
тел: +389 2 3088 988  
е-пошта: [zadruji@mrfp.mk](mailto:zadruji@mrfp.mk)  
веб: [www.mrfp.mk](http://www.mrfp.mk)

Оваа публикација е изговена со помош на Европската Унија.  
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на ЦАРЕ и МРФП и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

ИПА Програма за земјоделство и рурален развој

**ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ**

**ЗАЕДНО Е ПОДОБРО!**

Овој проект е финансиски поддржан од ЕУ.



**ЕУ за ТЕБЕ!**



## РЕЗУЛТАТИ:



**Општата цел** на проектот е да придонесе кон поголема продуктивност и конкурентност на земјоделскиот сектор.



**Специфичната цел** на проектот е зголемување на пазарната конкурентност и соработката меѓу земјоделците, преку создавање поволни услови за развој на постојните и создавање нови земјоделски задружи.

Времетраењето на проектот е 38 месеци.

### РЕЗУЛТАТ 1:

Ревидирана правна рамка за земјоделски задружи преку соработка на проектниот тим, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и чадор-организацијата на земјоделските задружи.

### РЕЗУЛТАТ 2:

Зајакнати капацитети на избраната чадор-организација на земјоделските задружи.

### РЕЗУЛТАТ 3.1.:

Зголемена свест меѓу земјоделците, бизнисите и пошироката јавност за придобивките од задругите.

### РЕЗУЛТАТ 3.2.:

Креирана база на податоци за земјоделски задружи.

### РЕЗУЛТАТ 4:

Обезбедена техничка и финансиска поддршка за развој на осум постоечки и за создавање на 12 нови земјоделски задружи.

## АКТИВНОСТИ:

- Длабинска анализа на правната рамка и политиките за земјоделски задружи и формулирање измени проследени со јавна расправа.
- Формирање работна група и дебата за можни решенија.
- Поддршка за воспоставување на систем за следење на земјоделски задружи.
- Избор на чадор-организација која ќе добие техничка и финансиска поддршка.
- Кампања за подигнување на јавната свест за придобивките од задругите преку инфосесии со локалните заедници.
- Идентификација на 8 постоечки и 12 нови (потенцијални) земјоделски задружи за техничка и финансиска поддршка.

